



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издавања бр. 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 19 август
БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. IX

2
k narod. repub.

Skoplje

Претплата за 1953 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276. Правно одделение 22-619, Тел. центра 28 010.

277.

Врз основа на чл. 31 под б) од Законот за планското управување со народното стопанство и точ. 6 од Одлуката за времено определувања делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), а во врска со точ. 2 од Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/52), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО

1. Во Упатството за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/52 и бр. 5/53) одредбата од точ. I под 3г) се менува и гласи:

| „г) Средства за заштита на растенија: | | | |
|---|-----|------|--|
| плав камен | 35% | 0,54 | |
| ДДТ-течен | 80% | 4,00 | |
| Прашкови средства врз базата на ДДТ | 70% | 2,33 | |
| Никотин и средства врз базата на никотин од домашно производство | 90% | 9,00 | |
| Средства врз базата на динитро-ортокрезол од домашно производство | 84% | 5,25 | |
| Паратионски средства | 60% | 1,50 | |
| Живин прав | 20% | 0,25 | |
| Други средства за заштита на растенија од домашно производство, освен зелена галица | 62% | 1,63 | |
| Други средства за заштита на растенија од увозот, освен сумпор во прав | 34% | 0,51 | |

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 8716

15 август 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

278.

Врз основа на чл. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), а во врска со точ. 1 и 9 од Наредбата за одредување накнада на имателите на добиток, на превозни и други средства земени за потребите на оружените сили на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/50), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНИТЕ НА ДОБИТОКОТ, НА ПРЕВОЗНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА КОИ КЕ СЛУЖАТ ЗА УТВРДУВАЊЕ МЕСЕЧНА НАЕМНИНА И НАДОКНАДА НА ИМАТЕЛИТЕ ОД КОИ ШТО СЕ ЗЕМЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ФНРЈ

1) Цените на добитокот, на превозни и други средства кои ќе служат во смисла на одредбите на точ. 1. од Наредбата за одредување накнада на имателите на добиток, на превозни и други средства земени за потребите на оружените сили на ФНРЈ за утврдување месечна наемнина и надокнада се следни:

| | Динари |
|-----------------------------------|------------|
| I. Патнички автомобили: | |
| Со 2 седишта | 480.000 |
| „ 4 „ | 600.000 |
| „ 5—6 „ | 960.000 |
| „ 8 „ | 1.320.000 |
| II. Автобуси: | |
| Со 24 седишта | 6.480.000 |
| „ 33 „ | 7.800.000 |
| „ 55 „ | 10.200.000 |
| III. Товарни автомобили: | |
| Носивост 0,75 тона | 600.000 |
| „ 1 „ | 780.000 |
| „ 1,5 „ | 1.020.000 |
| „ 2 „ | 1.140.000 |
| „ 2,5 „ | 1.320.000 |
| „ 3 „ | 1.680.000 |
| „ 3,5 „ | 2.100.000 |
| „ 4 „ | 3.000.000 |
| „ 5 „ | 3.600.000 |
| „ 7 „ | 4.200.000 |
| „ 8 „ | 4.800.000 |
| „ 10 „ | 5.900.000 |
| Приколицы (8 тона) | 1.200.000 |
| IV. Специјални автомобили: | |
| Санитетски | 1.068.000 |
| За превоз на губре | 2.212.000 |
| За превоз на фекалии | 4.974.000 |
| Радио станици | 1.488.000 |
| Автоработилници | 10.392.000 |
| Противпожарни автомобили | 7.200.000 |
| V. Моторцикли: | |
| Од 125 кубика | 120.000 |
| „ 250 „ | 129.000 |
| „ 350 „ | 138.000 |
| „ 500 „ | 153.000 |
| „ 750 „ | 204.000 |
| „ 1000 „ | 322.000 |

| | Динари |
|--|---|
| VI. Трицикли за превоз на стоки: Носивост 1,5 тона — — — — — | 600.000 |
| VII. Велосипеди: Машки — — — — — Женски — — — — — | 24.000 26.220 |
| VIII. Бочви: Лимени од 50 лит. — — — — — " " 100 " — — — — — " " 150—200 " — — — — — Железни од 200 лит. — — — — — | 1.400 2.100 3.100 5.250 |
| IX. Спрежни возила: 1) Возила со една оска: Чеца — — — — — Корда (карета) — — — — — Сака — — — — — Кола со дрвена оска — — — — — 2) Кола (возила) со две оски: а) Народна кола со леси: лесна — — — — — средна — — — — — тешка — — — — — б) Народна кола со лотри: лесна — — — — — средна — — — — — тешка — — — — — в) Шпедитерска кола со федери: лесна — — — — — средна — — — — — тешка — — — — — г) Шпедитерска кола без федери: средна — — — — — тешка — — — — — д) Двоосовна кола со буре — сака — — — — — е) Двоосовна кола со дрвена оска — — — — — ж) Штаерска кола (Штајерваген) — — — — — з) Пајтон — — — — — | 49.465 24.700 34.450 21.775 60.000 72.500 95.000 78.750 87.500 110.000 120.000 153.900 214.460 95.150 121.152 85.325 52.500 163.225 350.000 |
| X. Добиток за теглење и товар: I. група: коњ за теглење — среден — — — — — коњ за теглење — тежок — — — — — коњ за јавање — — — — — II. група: коњ за теглење — лесен — — — — — мула — — — — — мазга — — — — — магаре, црно крупно — — — — — III. група: коњ за товар — — — — — IV. група: магаре, сиво ситно — — — — — | 62.500 87.500 60.000 50.000 50.000 40.500 40.500 35.000 20.000 |
| XI. Спрежен прибор: 1) ам од кожа — — — — — 2) ам од кожа со камут — — — — — 3) ам од кадела — — — — — 4) седла: војнички модел — — — — — спортски модел — — — — — 5) самари — дрвени — — — — — 2) Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Списокот на добитокот и средствата со нивните цени што служеле за утврдување месечна наемнина, издаден од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ — Сојузниот уред за цени под бр. 836 од 17 април 1950 година. 3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“. | 7.266 11.772 3.162 22.269 21.015 1.050 |

Бр. 10638
18 август 1953 година
Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милечкије Поповиќ, с. р.

279.

Врз основа на чл. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), а во врска со точ. 1 и 9 од Наредбата за одредување накнада на имателите на добиток, на превозни и други средства земени за потребите на оружените сили на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/50), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЕМНИНА И НАДОКНАДА НА ИМАТЕЛИТЕ НА ДОБИТОК, НА ПРЕВОЗНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗЕМЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА ФНРЈ

1. Наемнините во смисла на точ. 1 од Наредбата за одредување надокнада на имателите на добиток, на превозни и други средства земени за потребите на оружените сили на ФНРЈ (во натамошниот текст: Наредба), се утврдуваат во следните месечни износи, и тоа за:

| | Динари |
|---|--|
| I. Патнички автомобили: Со 2 седишта — — — — — " 4 " — — — — — " 5—6 " — — — — — " 8 " — — — — — | 6.720 8.400 13.440 18.480 |
| II. Автобуси: Со 24 седишта — — — — — " 33 " — — — — — " 55 " — — — — — | 110.160 132.600 173.400 |
| III. Товарни автомобили: Носивост од 0,75 тона — — — — — " 1 " — — — — — " 1,5 " — — — — — " 2 " — — — — — " 2,5 " — — — — — " 3 " — — — — — " 3,5 " — — — — — " 4 " — — — — — " 5 " — — — — — " 7 " — — — — — " 8 " — — — — — " 10 " — — — — — Приколици (8 тона) — — — — — | 10.800 14.240 18.340 19.380 20.440 28.560 33.600 46.560 55.800 65.100 74.400 79.020 19.200 |
| IV. Специјални автомобили: Санитетски — — — — — За превоз на губре — — — — — За превоз на фекалии — — — — — Радио станица — — — — — Автомобилница — — — — — Противпожарни автомобили — — — — — | 14.400 29.880 67.540 20.100 140.400 97.200 |
| V. Моторцикли: Од 125 кубика — — — — — " 250 " — — — — — " 350 " — — — — — " 500 " — — — — — " 750 " — — — — — " 1000 " — — — — — | 1.680 1.800 1.932 2.242 2.856 3.108 |
| VI. Трицикли за превоз на стоки: Носивост 1,5 тона — — — — — | 5.640 |
| VII. Велосипеди: Машки — — — — — Женски — — — — — | 310 342 |
| VIII. Бочви: Лимени од 50 лит. — — — — — " " 100 " — — — — — " " 150—200 " — — — — — Железни „ 200 " — — — — — | 53 81 140 105 |
| IX. Спрежни возила: 1) Возила со една оска: Чеца — — — — — Корда (карета) — — — — — Сака — — — — — Кола со дрвена оска — — — — — | 485 330 460 410 |

| | Динари |
|---|--------|
| 2) Возила со две оски: | |
| а) Народна кола со леси: | |
| лесна — — — — — | 710 |
| средна — — — — — | 860 |
| тешка — — — — — | 1.130 |
| б) Народна кола со лотри: | |
| лесна — — — — — | 935 |
| средна — — — — — | 1.040 |
| тешка — — — — — | 1.810 |
| в) Шпедитерска кола со федери: | |
| лесна — — — — — | 1.430 |
| средна — — — — — | 1.830 |
| тешка — — — — — | 2.525 |
| г) Шпедитерска кола без федери: | |
| средна — — — — — | 1.130 |
| тешка — — — — — | 1.450 |
| д) Двоосовна кола со буре: | |
| (сака) — — — — — | 1.140 |
| е) Двоосовна кола со дрвена оска — | 975 |
| ж) Штајерска кола (штајерваген) — | 1.500 |
| з) Пајтон — — — — — | 3.220 |
| X. Добиток за теглење и товар: | |
| I група: | |
| коњи за теглење — тешки и средни и коњи за јавање — — — — — | 2.700 |
| II група: | |
| коњи за теглење — лесни, мули, мазги и магариња црни крупни — | 2.400 |
| III група: | |
| коњи за товар — — — — — | 1.800 |
| IV група: | |
| магарина сиви мали — — — — — | 1.200 |
| XI. Спрежен прибор: | |
| 1) ам од кожа — — — — — | 96 |
| 2) ам од кожа со камут — — — — — | 156 |
| 3) ам од кадела — — — — — | 104 |
| 4) седла: | |
| војнички модел — — — — — | 204 |
| спортски модел — — — — — | 192 |
| 5) самари — дрвени — — — — — | 33 |

Торните износи на месечната наемнина за превземенит добиток ќе се применуваат ако е добитокот здрав, правилно телесно граден, без мани, способен за работа и најмногу до 10 години стар. За добитокот постар од 10 години и за добитокот со помали мани но способен за работа, надлежната комисија од точ. 4 од Наредбата ќе ја намали наемнината сразмерно со староста и намалената способност на добитокот.

За превземени други средства ќе се применуваат наведените износи на месечната наемнина ако се средствата нови. Ако превземените средства се употребувани, надлежната комисија од точ. 4 од Наредбата ќе ја намали наемнината сразмерно со степенот на употребеноста на превземените средства.

Сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство ќе пропише упатство за начинот на проценката на употребеноста.

2) Ако пловиса превземенит добиток или се уништат превземените преносни, превозни или други средства, надлежната комисија од точ. 4 од Наредбата ќе ја определи надокнадата во висината на цените утврдени со точ. 1 од Решението за цените на добитокот, на превозни и други средства што ќе служат за утврдување месечната наемнина и надокнадата на имателите од кои што се земени за потребите на оружените сили на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/53), со тоа што од тие цени да се одбијат износите што му се исплатени на имателот како наемнина за дотичниот добиток односно средства.

3) Ако во текот на наемниот однос се намали работната способност на превземенит добиток или

оштетат превземените преносни, превозни и други средства, надлежната комисија од точ. 4 од Наредбата ќе ја определи висината на надокнадата врз основа на извршената проценка земајќи ги при тоа во обзир цените од Решението наведено во претходната точка, степенот на намалувањето на работната способност односно на оштетувањето, како и евентуалните трошоци за поправка ако е оваа можна.

4) Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Стопанскиот совет на владата на ФНРЈ за одредување наемнина и накнада на имателите на добиток, на превозни и други средства земени за потребите на оружените сили на ФНРЈ, бр. 5.493 од 17 април 1950 година.

5) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 10687

18 август 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

280.

Врз основа на одредбата од главата V ст. 5 од Законот за општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1953 година, а во врска со точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ОБВРСКИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ

1. Стопанските организации се должни да ги исплатат своите обврски за инвестиции од минатите години од делот на амортизацијата што им е оставен на слободно располагање, од средствата на фондот за самостојно располагање или од своите други средства наменети за инвестиции.

Ако некоја стопанска организација нема доволно средства од претходниот став за исплата на своите обврски за инвестиции од минатите години или овие средства и' се потребни за нужни текушти инвестиции, може своите обврски за инвестиции од минатите години да ги исплати од кредитот за инвестиции што и' е одобрен, или што ќе и' биде одобрен во смисла на одредбите од Уредбата за времено финансирање на инвестициите во 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/53).

На ист начин ќе постапат и народните одбори во поглед на ликвидацијата на обврските за стабилна и комунална изградба.

2. Државните установи и надлештва ќе ги ликвидираат своите обврски за инвестиции од минатите години од буџетските средства што ќе им се одобрат за таа цел од буџетските органи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 10468

12 август 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

281.

Врз основа на точ. 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТОПАТА НА АКУМУЛАЦИЈАТА И ФОНДОВИТЕ ВО ГРАНКАТА 124 — ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

1) Просечните стопи на акумулацијата и фондовите предвидени со сојузниот општествен план за гранката 124 — текстилна индустрија, се намалуваат за основните дејности на следните погони:

| Погон | Намалување стопата на АФ во % |
|------------------------------|-------------------------------|
| памучни предилници | 23,6 |
| памучни ткајачници | 23,6 |
| предилници на волна | 30,1 |
| ткајачници на волна | 30,1 |
| ткајачници на вештачка свила | 23,0 |
| ткајачници на природна свила | 44,0 |

2) Народните одбори на околицата (градот) во своите општествени планови ќе ги намалат стопите на акумулацијата и фондовите согласно на намалувањето предвидено во претходната точка на ова решение.

3) За извршеното намалување стопата на акумулацијата и фондовите за поодделни претпријатија, народните одбори на околицата (градот) ќе ја извештаат филијалата на Народната банка на ФНРЈ на своето подрачје до 30 август 1953 година.

4) Намалувањето стопата на акумулацијата и фондовите по ова решение ќе се применува од 1 август 1953 година.

Бр. 10599

15 август 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

282.

Врз основа на чл. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ВРАЌАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ТРАНСПОРТНИТЕ ТРОШОЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПРОДАВААТ ЈАГЛЕН

1. Трговските претпријатија и други стопански организации што продаваат јаглен имаат право на враќање на разликата помеѓу транспортните трошоци за јаглен што ги платиле по порано определената редовна тарифа за превоз на стоки на Југословенските железници и транспортните трошоци по намалената тарифа определена со Одлуката за измена на тарифите за превоз на стоки на Ју-

гословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/53). Враќањето на разликата ќе се дава на оние запаси каменен и црн јаглен и лигнит што ќе се затечат кај нив на денот на инвентарисањето, а за кои платиле:

а) транспортни трошоци по редовната тарифа што важела до 1 август 1953 година, или

б) транспортни трошоци по тарифата намалена за 75% врз основа на Решението за намалување тарифните ставови за превозење огрев наменет за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52) а за кои дополнително ја уплатиле разликата од точ. 1 на Упатството за спроведување на Решението за доделување субвенција на трговските претпријатија заради намалување цените на црн јаглен и лигнит за погребите на домаќинствата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53).

2. Разликите од претходната точка ќе ги враќа Народната банка на ФНРЈ на товар на сметката бр. 338467 „Разлика во транспортните трошоци на јагленот“ заклучно до 15 септември 1953 година.

3. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде техничко упатство за начинот на пресметувањето на враќањето разликите во транспортните трошоци и за податоците што треба да ги содржи барањето за исплата на тие разлики.

Во барањето што се поднесува до Народната банка на ФНРЈ за исплата на враќањето разликата во транспортните трошоци, трговските претпријатија и други стопански организации што продаваат јаглен треба, покрај другото, документирано да ги искажат запасите јаглен за кои платиле транспортни трошоци по намалената тарифа што влегла во сила на 1 август 1953 година.

4) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 10652

17 август 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Стране

277. Упатство за измена на Упатството за применување на Решението за повластените продавни цени на индустриските производи наменети за потребите на селско-стопанското производство и на рибарството — — — — — 313
278. Решение за цените на добитокот, на превозни и други средства кои ќе служат за утврдување месечна наемнина и надокнада на имателите од кои што се земени за потребите на оружените сили на ФНРЈ — — — — — 313
279. Решение за определување наемнина и надокнада на имателите на добиток, на превозни и други средства земени за потребите на оружените сили на ФНРЈ — 314
280. Решение за начинот на ликвидацијата на обврските за инвестициите од минатите години — — — — — 315
281. Решение за намалување стопата на акумулацијата и фондовите во гранката 124 — текстилна индустрија — — — — 316
282. Решение за враќање на разликите во транспортните трошоци на стопанските организации што продаваат јаглен — — 316